



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 10 март 1979
Скопје
Број 7
Год. XXXV

Претплатата за 1978 година излегува 500 динари. Овој број чини 16 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

107.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 26. II. 1979 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна се прости на:

1. Феми Реџеп Сејдија, од с. Гадње.

II

Неиздржаниот дел му се прости на:

1. Благоја Милан Николовски, од Скопје,
2. Ѓорѓи Митко Тодоров, од Винаца.

III

Изречената казна му се намали за 6 месеци на:

1. Хасан Тефик Тирали, од Качаник.

IV

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор му се намали за 9 месеци на:

1. Керим Рамадан Реџеџи, од Скопје.

V

Неиздржаниот дел од казната му се намали за 1 година на:

1. Садуш Вафти Амети, од Скопје.

VI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор му се намали за 1 година и 6 месеци на:

1. Димитар Крум Хаџивелков, од Кочани,
2. Добри Наџе Огњановски, од Скопје.

VII

Изречената казна затвор во траење од три месеци да се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Гоџе Бошко Богоевски, од Струга,
2. Раиф Арслан Битиќ, од с. Оклап.

VIII

Изречената казна затвор во траење од четири месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Каранфилко Насе Станковски, од Крива Паланка.

IX

Изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Зекир Иљаз Цанески, од с. Дебреште,
2. Минска Акиф Чупоска, од Кичево,
3. Слободанка Блаже Јонческа, од с. Плаќе,
4. Васил Стојан Трајчев, од Штип,
5. Ристо Ѓорѓи Марковски, од с. Дурачка Река,
6. Медат Мусли Дука, од Дебар.

X

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Целал Реџиз Тахири, од Скопје,
2. Слободан Илиев Покрајчев, од Струмица,
3. Решат Рамадан Јашар, од Скопје,
4. Максим Тасе Ризовски, од Скопје.

XI

Изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Назми Бајрам Красниќи, од с. Обилиќ Стари,
2. Селими Реџеп Џемаили, од с. Вучитри,
3. Јордан Сајче Тенев, од Скопје,
4. Добри Ванчо Вајков, од Охрид,
5. Асан Осман Акиев, од Крива Паланка.

XII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Санде Јованче Колевски, од с. Петровец.

XIII

Изречената мерка за безбедност одземање на возачка дозвола му се намали за 1 година и 6 месеци на:

1. Ѓорѓи Ангеле Николовски, од Охрид.

XIV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 08-127

26 февруари 1979 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

108.

Врз основа на член 53, 55 и 59 од Деловникот за работа, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 26 февруари 1979 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СОСТАВОТ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I

Делот II од Одлуката за составот и именувањето претседател и членови на Комисијата за претставки и поплаки на Претседателството на СРМ се менува и гласи: „Комисијата за претставки и поплаки има претседател и осум члена“.

П

Во делот III, во точката 2, се вршат следните измени:

1. Се разрешуваат досегашните членови на Комисијата:

- Арсена Деспотовска, досегашен член на Советот на Републиката,
- Балаж Рамазан, досегашен член на Советот на Републиката,
- Мито Теменугов, досегашен член на Советот на Републиката.
- 2. За нови членови на Комисијата се именуваат:
- Алеко Каев, член на Советот на Републиката,
- Нада Клиначарова, член на Советот на Републиката,
- Кемал Мусли, член на Советот на Републиката,
- Душан Димов, член на Советот на Републиката,
- Керима Муча, член на Советот на Републиката.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-129/2
26 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видо Смилевски, с. р.

109.

Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1979 година („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И ДИНАМИКАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ТРАНСПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЈА — СКОПЈЕ ЗА 1979 ГОДИНА

1. Висината на средствата за компензација на име дел од трошоците за репродукција (делот на цената за превоз) на Железничката транспортна организација — Скопје за 1979 година, се утврдува во износ од 120.000.000 динари.

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука ќе се покрие од средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1979 година (раздел 10, позиција 119), средства за регреси, премии и компензации.

Средствата од став 1 на оваа точка, се даваат без обврска на враќање.

3. Динамиката на користење на средствата за компензација ќе се остварува во 12 еднакви месечни рати до 10 во месецот за изминатиот месец.

4. Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја спроведе оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-298/1
8 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

110.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78 и 41/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА ОЗТ „ГАЗЕЛА“ — ИНДУСТРИЈА ЗА ЧЕВЛИ И ГУМЕНИ ПРОИЗВОДИ — СКОПЈЕ

1. На ОЗТ „Газела“ — индустрија за чевли и гумени производи Скопје, која работи под отежнати услови за стопанисување, достасаните обврски по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството на ден 31. XII. 1978 година, во износ од 19.975.141,89 динари и се одлагаат за плаќање и се трансформираат со пондерисана каматна стапка во нов кредит со рок на отплата од 1. III. 1979 година до 1. III. 1980 година во 12 еднакви месечни рати.

2. Пресметаната камата за 1978, 1979 и месеците јануари и февруари 1980 година по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството се намалува за 90%.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-304/1
14 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

111.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78), член 169 став 3 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ ЗА ТРАНСПОРТ НА РУДА ОД РУДНИКОТ РЖАНОВО ДО ТОПИЛНИЦАТА „ФЕНИ“ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект — транспортен систем за транспорт на руда од рудникот Ржаново до топилницата „ФЕНИ“ на подрачјето на општината Кавадарци, во смисла на член 40 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуација на трасата на транспортниот систем во размер 1 : 25.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-479/1
1 март 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

112.

Врз основа на член 113 и член 128 од Законот за работни односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77), републичкиот секретар за труд донесува

УПАТСТВО ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОВРЕМЕНИ ИЛИ ПРИВРЕМЕНИ РАБОТИ И ОБРАЗЕЦОТ НА ДОГОВОРОТ ЗА РАБОТА

1. Со ова упатство се пропишува образецот на договорот за извршување на повремени или привремени работи (образец РСТ-1) и образецот на договорот за работа (образец РСТ-2).

2. Образецот на договорот за извршување на повремени или привремени работи содржи податоци за: нарачателот и извршителот на работата; видот и обемот на работата; начинот и рокот на извршување на работата; висината на исплатениот надоместок за извршената работа; надлежниот орган во случај на спор.

3. При засновање на работен однос помеѓу работодавачот и работникот; помеѓу земјоделскиот производител и работникот; помеѓу еден од браќадру р ј р у чува договор за работа според образецот РСТ-1 при што непотребното се прецртува. Во образецот се употребува работодавач како заеднички термин за работодавачот, земјоделскиот производител и еден од браќите другари во семејството.

Образецот на договорот за работа содржи податоци за: работодавачот и работникот; времето на засновање работен однос; денот кога ќе започне да работи; податоци за приправничкиот стаж; видот на работата што работникот ќе ја врши; распоредот на работното време, одморите и отсуствата; висината, начинот на пресметувањето и рокот за исплатата на личниот доход, надоместокот на личниот доход и другите примања; условите за заштита при работата; должината на отказниот рок.

4. Обрасците од точката 1 на ова упатство се составен дел на Упатството.

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 08-251

14 февруари 1979 година

Скопје

Републички секретар за труд,
Андон Мојсов, с. р.

Образец РСТ-1

ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР

за извршување на повремени или привремени работи

Склучен на ден _____ година, под бр. _____ во _____ помеѓу ООЗТ _____ (место)

_____ со седиште во _____ (место)
ул. _____ бр. _____ што ја застапува

(презиме, име и функција)

(во натамошниот текст: нарачател на работата), од една страна и _____ (презиме и име на лицето)

по занимање _____, од _____ ул. _____ бр. _____, општина _____

(во натамошниот текст: извршител на работата) од друга страна, се договорија за следното:

1. ООЗТ му доверува на _____ да за нејзини потреби, а согласно член _____ од Правилникот за _____ ги изврши следните работи:

а) _____
б) _____

2. Работата од точката 1 на овој договор ќе се изврши на начин _____ во рок од _____ до _____ година односно работни дена вкупно _____.

3. ООЗТ се обврзува на извршителот на работите да му го исплати износот за извршената работа во висина од вкупно нето износ во динари _____ (со букви: динари _____) веднаш по успешно извршената работа.

4. Во случај на спор по одредбите на овој договор надлежен е судот на здружен труд.

5. Овој договор е направен во 3 (три) примероци, од кои еден се наоѓа кај извршителот на работите, а двата кај нарачателот на работата.

Во _____ 197— год.

Извршител на работите _____

За нарачател на работите _____

(потпис и функција)

Образец РСТ-2

ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ЗА РАБОТА

Склучен помеѓу работодавачот _____ од една страна и работникот _____ од друга страна за засновање на работен однос на ден _____ година.

Работодавачот _____ по занимање _____ од _____ ул. _____ бр. _____, општина _____, дата на раѓање _____ бр. _____ на л.к. _____ и работникот _____ по занимање _____, од _____ ул. _____ бр. _____, општина _____, дата и место на раѓање _____ бр. _____ на л.к. _____, се договорија за следното:

1. Засновањето на работниот однос да се врши на начин и под услови утврдени со Законот за работни односи и колективниот договор.

2. Работникот заснова работен однос на неопределено односно на определено време од _____ година до _____ година.

3. Работникот ќе стапи на работа _____ год.

4. Работникот стапува на работа како приправник.

Приправничкиот стаж ќе трае од _____ до _____.

Пријавата за полагање на приправничкиот испит ќе се поднесе до _____ година.

5. Работникот ќе ги врши следните работи односно работни задачи:

6. Работното време во рамките на 42 часовното работно време во текот на денот ќе трае од _____ часот до _____ часот, а во сезоната од _____ месец _____ до месец _____, од _____ до _____ часови.

7. Должината на дневниот, неделниот и годишниот одмор се определува согласно со Законот за работни односи и колективниот договор и тоа:

а) одмор во текот на работата од _____ до _____ часот,

б) неделен одмор ќе се користи во ден _____,

в) годишниот одмор ќе трае _____ работни дена и ќе се користи во еден односно во два дела.

8. За извршената работа работникот ќе прими личен доход во износ од _____ динари.

9. Личниот доход, надоместокот на личниот доход и другите примања ќе се утврдува согласно на критериумите и мерилата утврдени во колективниот договор.

Исплатата ќе се врши секој _____ во месецот.

10. Работникот ќе отсутствува од работа со надомест на л.д. во случај на: _____ работни

дена _____.

Работникот ќе отсутствува од работа без надоместок _____ работни дена во следните случаи:

11. За обезбедување на условите за заштита при работа преземени се следните заштитни мерки:

12. На работникот му престанува работниот однос согласно со Законот за здружен труд, Законот за работни односи и колективниот договор.

Должината на отказниот рок изнесува _____ дена.

Овој договор е потпишан од двете договорни странки на ден _____ 19____ година во _____.

Работник:

Работодавач:

113.

Врз основа на член 73 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77), републичкиот секретар за финансии донесува

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕТО НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА ОДНОСНО РЕПУБЛИКАТА

1. Завршната сметка на буџетот на општината односно Републиката (завршна сметка на буџетот) се изготвува според одредбите на ова упатство.

2. Завршната сметка на буџетот се состои од:
- општ дел;
 - посебен дел; и
 - биланс на состојбата на средствата.

3. Општиот дел на завршната сметка на буџетот содржи:

— вкупен износ на предвидените и на остварените приходи;

— вкупен износ на предвидените и извршените расходи (вклучувајќи го и износот на средства на постојната резерва);

— биланс на извршувањето на буџетот според класификационите броеви на распоредните форми и потформи за приходите и на распоредните групи и подгрупи за расходите; и

— распоред на остварениот вишок на приходите, односно начин на покривање на потребите утврдени во буџетот.

4. Посебниот дел на завршната сметка на буџетот ги содржи предвидениот и извршениот распоред на средствата на начин искажан во посебниот дел на буџетот (по корисници на средства, а според намените и позициите на распоредните групи и распоредните подгрупи).

Искажувањето на предвидениот и на извршениот распоред на средствата во посебниот дел на завршната сметка на буџетот се врши во три колони и тоа:

а) предвидено во буџетот;

б) предвидено по ребалансот на буџетот и дополнителните измени; и

в) извршено.

Искажувањето на износите во колоните се врши според буџетот на општината односно Републиката.

Завршната сметка на буџетот се изготвува според образецот „ЗСБ“, кој е составен дел на ова упатство.

Образецот „ЗСБ“ се пополнува врз основа на по ато ите тв ени спо е класификацијата на приходите и расходите на буџетот на општината односно Републиката (Упатство за начинот на водење на евиденцијата за извршување на буџетот на општината односно Републиката, објавено во „Службен весник на СРМ“, бр. 32/78).

5. Надлежниот орган за буџетот изготвува и извештај за извршувањето на буџетот.

Покрај општата оценка за извршувањето на буџетот во целост, во извештајот се опфаќаат и сите елементи што влијаат врз висината на остварените приходи и врз извршениот распоред на средствата.

6. Надлежниот орган на буџетот го доставува нацртот на завршната сметка за извршувањето на буџетот до Службата на општественото книговодство најдоцна до 31 март.

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-476
3 март 1979 година
Скопје

Републички секретар за
финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

СР _____

Образец ЗСБ
Општина _____

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ за 197— година

(полн назив на општествено-политичката заедница)			(во динари без пари)	
Ред. број	Кл. број	О П И С	И з н о с	
			од претходната година	од тековната година
1	2	3	4	5

А. ПРИХОДИ

1. ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

1. Непосредни — изворни приходи

01 — ДАНОК НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

001 01—1 Данок на доход на организациите на здружен труд

1	2	3	4	5
02 — ДАНОЦИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ				
002	02—1	Данок од личен доход на работниците		
003	02—2	Даноци од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност и од авторски права		
004	02—3	Данок од личен доход од земјоделска дејност		
005	Сè (002 до 004):			
03 — ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА				
006	03—1	Основен данок на промет на производи		
007	03—2	Посебен републички данок на промет на производи		
008	03—3	Посебен општински данок на промет на производи		
009	03—4	Посебен републички данок на надоместоци за услуги		
010	03—5	Посебен општински данок на надоместоци за услуги		
011	03—6	Данок на промет на недвижности и права		
012	Сè (006 до 011):			
04 — ДАНОЦИ НА ПРИХОД ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА, НА ИМОТ ОД СТРАНСКИ ЛИЦА И ДРУГИ ДАНОЦИ				
013	04—1	Данок на приход од имот и имотни права		
014	04—2	Даноци на имот и на наследство и подарок		
015	04—3	Даноци од странски лица		
016	04—4	Други даноци		
017	Сè (013 до 016):			
05 — ТАКСИ				
018	05—1	Административни такси		
019	05—2	Комунални такси и такса на вода		
020	05—3	Судски такси		
021	Сè (018 до 020):			
07 — ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ОПЗ, ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ДРУГИ ПРИХОДИ				
022	07—1	Приходи според посебни прописи		
023	07—2	Приходи на органите и организациите на општествено-политичката заедница		
025	07—4	Други приходи		
026	Сè (022 до 025):			
027	ВКУПНИ НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (001 + 005 + 012 + 017 + 021 + 026):			
2. Примени трансферни средства, позајмици, кредити, ослободени и други средства во тековната година				
08 — ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА ОД ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ				
029	08—2	Дополнителни средства		
030	08—3	Придонес од буџетите на другите општествено-политички заедници		
031	08—4	Здружени средства на општествено-политичките заедници		
032	Сè (028 до 031):			
09 — ПОЗАЈМИЦИ, КРЕДИТИ, ОСЛОБОДЕНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА				
033	09—1	Вратени орочени средства		
034	09—2	Вратени здружени и пренесени средства		
035	09—3	Вратени издвоени средства		
036	09—4	Ослободени средства на резервата		
037	09—5	Примени кредити		
038	09—6	Средства на јавните заеми		
039	Сè (033 до 038):			

1	2	3	4	5
040	ВКУПНО ТРАНСФЕРНИ ПОЗАЈМИЦИ, КРЕДИТИ, ОС- ЛОБОДЕНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (032 + 039):			
041	ВКУПНО СРЕДСТВА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА (027 + 040):			
II. СРЕДСТВА ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА				
042	10 — Средства пренесени од претходната година			
043	ВКУПНО СРЕДСТВА-ПРИХОДИ (I + II) или (041 + 042):			
Б. РАСХОДИ				
01 — Работа на органите и организациите на ОПЗ				
01 — СРЕДСТВА ОД КОИ РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ОПЗ СТЕК- НУВААТ ДОХОД				
044	01—1	Средства за лични доходи		
045	01—1	Средства за заедничка потрошувачка		
046	Сè (044 + 045):			
СРЕДСТВА ЗА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ				
047	01—2	Средства за материјални трошоци		
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
048	01—3	Средства за лични доходи и за други лични примања на функционерите и на делегатите		
049	01—3	Патни и селидбени трошоци и надоместоци за одвоен живот на функционерите и на делегатите		
050	01—3	Надоместоци на име испратнина поради одење во пензија		
051	01—3	Останати посебни намени		
052	Сè (048 до 051):			
03 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И СРЕДСТВА НА ОПРЕМАТА				
054	03—1	Тековни вложувања		
057	03—2	Отплата на кредити		
058	Сè (053 до 057):			
059	ВКУПНО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА (046 + 047 + 052 + 058):			
СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТ- РЕБИ				
02 — НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМО- ЗАШТИТА				
060	02—1	Народна одбрана		
061	02—2	Општествена самозаштита		
062	Сè (060 + 061):			
04 — ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА СТОПАН- СТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ- ВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА				
063	04—1	Поттикнување на економските односи со странство		
064	04—2	Компензации, премии, регреси и надоместоци		
065	Обврски за инвестиции во стопанството			
066	04—4	Други средства за поттикнување на развојот на стопан- ството и интервенции во стопанството		
067	04—5	Финансирање на побрзиот развој на стопански недовол- но развиените подрачја		
068	Сè (063 до 067):			
05 — ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИТЕ ОПЗ				
069	05—1	Придонес на Републиката за Буџетот на Федерацијата		
070	05—2	Дополнителни средства		
071	05—3	Придонеси на буџетите на други ОПЗ		
072	05—4	Здружени средства на другите ОПЗ		
073	Сè (069 до 072):			

1	2	3	4	5
	06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ			
	(редовни потреби и инвестиции) непосредно финансирање и финансирање преку самоуправните интересни заедници			
074	06—1	Образование		
075	06—2	Наука		
076	06—3	Култура		
077	06—4	Физичка култура		
078	06—5	Детска заштита		
079	06—6	Социјална заштита		
080	06—7	Вработување		
081	06—8	Здравствена заштита (и здравствено осигурување)		
082	06—9	Пензиска и инвалидска заштита		
083		Други општествени дејности		
084	Сè (074 до 083):			
	07 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ			
085	07—1	Месни заедници		
086	07—2	Општествено-политички и општествени организации		
087	07—3	Општа комунална потрошувачка		
088	07—4	Заштита од штетното дејство на водите		
089	07—4	Заштита од пожари		
090	07—4	Противградобијна заштита		
091	07—4	Заштита од други штеточини и елементарни непогоди		
092	07—5	Отстранување на последиците од елементарни непогоди		
093	07—6	Заштита и унапредување на човековата средина		
094	Сè (085 до 093):			
	08 — СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА НА ОПЗ			
095	08—1	Издвојување во постојаната резерва		
096	08—2	Тековна буџетска резерва		
097	Сè (095 до 096):			
	09 — ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ ОД МИНАТИТЕ ГОДИНИ			
098	09—1	Орочени средства		
099	09—2	Гарантни износи и депозити		
100	09—3	Издвоени средства		
101	09—4	Обврски по задолжувања од минатите години		
	10 — ДРУГИ ПОТРЕБИ ШТО СЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ОПЗ			
102	10—1	(Други потреби од интерес за ОПЗ)		
103	Сè (098 до 102):			
104	ВКУПНО СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ И ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ (062 + 068 + 073 + 084 + 094 + 097 + 103):			
105	ВКУПНО РАСХОДИ (059 + 104):			
106	Вишок на приходите над расходите (043 минус 105):			
	СОСТОЈБАТА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА			
107	Состојба на почетокот на извештајниот период			
108	Прилив во текот на извештајниот период			
109	Сè (107 + 108):			
110	Користење во текот на извештајниот период (неповратни)			
111	Состојба на резервата на крајот од извештајниот период (109—110):			
112	Од тоа:			
	— во позајмици			
113	— состојба во готово на посебната сметка (111—112):			

На ден ————— 197— година

Место —————

(ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ)

114.

Врз основа на член 11 од Законот за распишување на задолжителен заем за стабилизација на стопанството („Службен весник на СРМ“, бр. 3/73), републичкиот секретар за финансии донесува

У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА УПЛАТУВАЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НИОТ ЗАЕМ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА НА СТОПА-
НСТВОТО КАКО И ОБЛИКОТ И ТЕКСТОТ НА
ОБВРЗНИЦИТЕ

1. Во Упатството за начинот на уплатувањето на задолжителниот заем за стабилизација на стопанството како и обликот и текстот на обврзниците („Службен весник на СРМ“, бр. 6/73 и 25/73), во точката IV, потточката 3, во став 6, зборовите: „2 години“ се заменуваат со зборовите: „3 години“.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-281/1

9 февруари 1979 година

Скопје

Републички секретар
за финансии,

Ристо Филиповски, с. р.

115.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на точките 1 и 2 од став 1 на член 4 од Правилникот за конкретна распределба на станови добиени од средствата за солидарна изградба, донесен од советот на осигурениците на Заедницата на здравството и здравственото осигурување во Струга на 16 септември 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 јануари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1 и 2 од став 1 на член 4 од Правилникот за конкретна распределба на станови добиени од средствата за солидарна изградба, донесен од советот на осигурениците на Заедницата на здравството и здравственото осигурување во Струга на седницата одржана на 16 септември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Заедницата на здравството и здравственото осигурување во Струга на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста на точките 1 и 2 од став 1 на член 4 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната уставност.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник Судов утврди дека со неговите точки 1 и 2 на став 1 на член 4 е предвидено право за доделување стан на користење од станите наменети за работници со ниски лични примања да имаат лицата кои до денот на глобалната распределба на овие станови пет години биле пензионери и жители на подрачјето на општината Струга.

5. Со алинејата 9 од став 3 на дел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија е предвидено дека неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот, меѓу другото, ја сочинува еднаквоста на правата, должностите и одго-

ворностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста, додека со ставот 2 на член 204 од Уставот е предвидено дека сите граѓани се еднакви пред законот.

Судов смета дека со предвидувањето лицето што бара стан пред глобалната распределба на станите пет години да било пензионер и жител на општината, како услови за здобивање на пензионерот-граѓанинот со правото на стан од станите наменети за работниците со ниски лични примања, се создава нееднаквост меѓу граѓаните затоа што оние пензионери-граѓани кои не ги исполнуваат овие услови се елиминираат од распределбата на таквите станови, иако и тие со дел од своите лични доходи односно од пензиите учествуваат во финансирањето на станбената изградба и тоа како во местото на поранешното нивно живеење така и на подрачјето на општината на кое го поставуваат барањето за добивање на стан. На тој начин, овие граѓани-пензионери се доведуваат во нееднаква положба во однос на другите граѓани-пензионери кои ги исполнуваат означените услови, со што несомнено се повредува уставното начело на еднаквоста на граѓаните во нивните права и должности.

Со оглед на тоа што со точките 1 и 2 од став 1 на член 4 од оспорениот правилник од правото за доделување стан на користење од станите наменети за работници со ниски лични примања се исклучени лицата кои до денот на глобалната распределба на станите пет години не биле пензионери и жители на општината Струга, Судов оцени дека тие не се во согласност со уставното начело на еднаквост на граѓаните во нивните права, утврдено во алинејата 9 од став 3 на дел II од Основните начела и во членот 204 од Уставот на СР Македонија, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 76/78

6 јануари 1978 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

116.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на алинејата 11 на став 1 на член 7 од Одлуката за цените за користење на услугите во јавниот градски сообраќај, донесена на 6 јуни 1978 година од работничкиот совет на Организацијата на здружениот труд „Градско сообраќајно претпријатие“ во Скопје, по јавната расправа одржана на 21 декември 1978 година, на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА алинејата 11 на став 1 на член 7 од Одлуката за цените за користење на услугите во јавниот градски сообраќај, донесена од работничкиот совет на Организацијата на здружениот труд „Градско сообраќајно претпријатие“ во Скопје на седницата одржана на 6 јуни 1978 година („Службен гласник на град Скопје“ бр. 29/78).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Организацијата на здружениот труд „Градско сообраќајно претпријатие“ во Скопје на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 87/78 од 6 септември 1978 година по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на алинејата 11 на став 1 на член 7 од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Судов поведе постапка затоа што основано

се постави прашањето дали правото на бесплатен превоз во јавниот градски сообраќај за работниците во означената организација и нивните брачни другари утврдено во оспорената одредба од одлуката не значи присвојување на општествени средства за кое нема основ во Уставот на СР Македонија и во Законот за здружениот труд.

4. Врз основа на писмените прилози и доказите изведени на јавната расправа Судов утврди дека во алинејата 11 на став 1 на член 7 од Одлуката за цените за користење на услугите во јавниот градски сообраќај е определено бесплатен превоз во јавниот градски сообраќај да користат работниците во Градското сообраќајно претпријатие и нивните брачни другари. Од оспорената одредба се гледа дека со неа за сите работници во означената организација како и за нивните брачни другари е предвиден неограничен превоз со возилата во јавниот градски сообраќај, кои се општествени средства.

5. Уставот на СР Македонија во Основните начела определува дека никој нема право на сопственост на општествените средства за производство — ниту општествено-политичка заедница, ниту организација на здружениот труд, ниту група граѓани, ниту поединец и дека никој не може по никаков правно-сопственички основ да управува и располага со општествените средства за производство и за работа. Уставот во Основните начела исто така определува дека спротивен му е на општествено-економскиот и на политичкиот систем утврден во Уставот секој облик на управување со производството, како и секој облик на распределба во вид на привилегии засновани врз монопол на управување со производството или во вид на присвојување на општествени средства врз групно-сопственичка основа и во други облици на приватизација на тие средства. Според Уставот трудот на човекот е единствениот основ за присвојување на производите на општествениот труд и за управување со општествените средства. Овие начела за карактерот на општествените средства и за основите на присвојувањето се разработени и во нормативниот дел на Уставот. Така, според ставот 1 на член 13 од Уставот, трудот и резултатите на трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот врз основа на еднакви права и одговорности, а според ставот 2 на член 17 од Уставот работниците во здружениот труд не можат во остварувањето на правото на работа со општествени средства да стекнуваат материјални користи и други предимства што не се засновани врз нивниот труд. Освен тоа, според ставот 3 на член 19 од Уставот, остварениот доход на основната организација на здружениот труд претставува материјална основа на правото на работниците да одлучуваат за условите на својот труд и за распределбата на доходот и да стекнуваат личен доход, а согласно ставот 2 на член 21 од Уставот работниците за вкупната лична и заедничка потрошувачка распоредуваат дел од доходот кој е сразмерен на нивниот придонес во остварувањето на доходот што го дале со својот труд и со вложување на општествени средства како минат труд на работниците.

Исто така и согласно членот 3 од Законот за здружениот труд противзаконити се секоја форма на управување со производството и со другите општествени дејности и секоја форма на распределба кои ги изопачуваат социјалистичките самоуправни општествени односи во вид на присвојување на општествените средства и резултатите од трудот врз државносопственичка, групносопственичка или приватносопственичка основа, врз основа на економска или политичка моќ или во вид на бирократско самоволие, технократска узурпација или самоволно одлучување, како и секоја привилегија заснована врз монопол на управување со средствата за производство и присвојување на резултатите од трудот.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека Уставот, гарантирајќи им го на работниците во здружениот труд правото да ги користат, управуваат и располагаат со општествените средства, истовремено ги утврдува и рамките во кои тоа право се остварува со цел да се обезбеди заштита и развој на социјалистичките самоуправни односи. Работниците при управувањето со општествените средства и при распределбата на доходот должни се да поаѓаат од уставно-правната суштина на општествената сопственост врз средствата за производство, односно од тоа дека никој нема сопственички монопол на средствата во општествена сопственост, па ни работниците кои имаат право да ги користат, управуваат и располагаат со тие средства, а дека трудот е единствениот основ за присвојување на производите на општествениот труд и за управување со општествените средства. Поради тоа работниците не можат да вршат присвојување на општествените средства за производство и работа врз основа на самото право на работа, туку присвојување можат да вршат само на остварениот доход во основната организација на здружениот труд кој претставува материјална основа на правата на работниците да одлучуваат за условите на својот труд и за распределбата на доходот, како и да стекнуваат личен доход. Затоа, секое присвојување на средствата за производство во општествена сопственост како и присвојувањето на производите на општествениот труд кое нема основ во трудот и во остварениот доход, значи, според мислењето на Судов, претворување на општествената сопственост во еден вид на групна сопственост.

Имајќи ја предвид оспорената одредба од одлуката како и означените уставни и законски одредби Судов смета дека утврденото право на бесплатен превоз во јавниот градски сообраќај за работниците во Градското сообраќајно претпријатие во Скопје и за нивните брачни другари, претставува всушност присвојување на општествени средства и стекнување материјални користи од страна на работниците за кои нема основ во Уставот и законот. Возилата во јавниот градски сообраќај се општествени средства со кои, работниците во означената организација, имаат право на работа. Меѓутоа, правото на работа со општествени средства не значи и право на сопственост на тие средства, поради што и работниците во оваа организација не можат да вршат присвојување на општествените средства со кои работат, ниту да стекнуваат материјални користи или други предимства кои не се засновани врз нивниот труд и остварениот доход. А неограничениот и безусловен бесплатен превоз во јавниот градски сообраќај за работниците во означената организација може да се сфати само како привилегија што овие работници ја утврдиле за себе спротивно на овластувањата што произлегуваат од правото на работа со општествените средства.

Наводот на учесникот во постапката дека со бесплатниот превоз Градското сообраќајно претпријатие им обезбедува, односно им ги надоместува трошоците на работниците за доаѓање и враќање од работа, Судов не можеше да го уважи затоа што таков заклучок не произлегува од оспорената одредба. Според мислењето на Судов и во оваа организација работниците можат и имаат право да го уредат прашањето во врска со надоместувањето на трошоците за нивното доаѓање и враќање од работа при што, со оглед на природата на работните задачи што ги извршуваат одделни работници (вочачите, на пример) можен е и различен пристап при уредувањето на тоа прашање. Меѓутоа, Судов смета дека неограничениот бесплатен превоз во јавниот градски сообраќај за сите работници во оваа организација несомнено ги надминува рамките на надоместување трошоци за редовно доаѓање и враќање од работа.

Што се однесува до наводите на учесникот во постапката дека е потребно преиспитување на оправданоста од постоење на бесплатен превоз и за другите категории на корисници определени во членот 7 од оспорената одлука (народни херои, носители на Партизанска споменица од 1941 година, воени инвалиди, носители на Илинденска споменица итн.) Судов утврди дека овие повластици не произлегуваат од непосредниот однос на овие корисници со средствата во општествена сопственост со кои имаат право на работа работниците во означената организација, туку произлегуваат од други основи (закон и друго). Исто така Судов смета дека и прашањето за надоместување на трошоците за бесплатниот превоз на означените категории корисници Градското сообраќајно претпријатие може да го решава во согласност со постојните прописи.

Со оглед на тоа што во алинејата 11 на член 7 од оспорената одлука е предвидено право на бесплатен превоз за работниците во Градското сообраќајно претпријатие во Скопје, како и за нивните брачни другари и тоа врз основа на самото право на работа што тие работници го имаат со возилата во јавниот градски сообраќај кои се општествени средства, Судов оцени дека таа одредба не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 87/78

21 декември 1978 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

117.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 19 и ставот 2 на член 27 од Правилникот за користење патнички возила донесен на 26 октомври 1976 година од работничкиот совет на Градскиот трговски центар во Скопје, по јавната расправа одржана на 21 декември 1978 година, на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членот 19 и ставот 2 на член 27 од Правилникот за користење патнички возила донесен од работничкиот совет на Градскиот трговски центар во Скопје на седницата одржана на 26 октомври 1976 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Градскиот трговски центар во Скопје на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 126/77 од 6 септември 1978 година по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 19 и ставот 2 на член 27 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, Судов поведе постапка затоа што основано се постави прашањето дали правото на користење за лични потреби на работниците на товарните моторни возила кои служат за потребите на означената организација, утврдено во оспорените одредби на правилникот не значи присвојување од страна на работниците во оваа организација на општествени средства за кое нема основ во Уставот на СР Македонија и Законот за здружениот труд.

4. Врз основа на писмените прилози и доказите изведени на јавната расправа Судов утврди

дека во оспорениот член 19 од означениот правилник е определено товарните моторни возила на Градскиот трговски центар во Скопје во исклучителни случаи да можат да се даваат на употреба на работниците во оваа организација и тоа за пренесување на покуќнина од еден стан во друг, за превоз на огрев и во други итни случаи. Користењето на товарните моторни возила, според овој член од правилникот, го одобрува заменикот на генералниот директор и директорот на општо-правниот отсек. Според оспорениот став 2 на член 27 од правилникот, работникот кој користел товарно моторно возило ги плаќа само стварните трошоци.

5. Согласно ставот 5 на дел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија спротивен му е на општествено-економскиот и на политичкиот систем утврден во Уставот секој облик на управување со производството како и секој облик на распределба во вид на привилегии засновани врз монопол на управување со производството или во вид на присвојување на општествени средства врз групно-сопственичка основа и во други облици на приватизација на тие средства. Исто така, согласно ставот 4 на дел III од Основните начела на Уставот, никој нема право на сопственост на општествените средства за производство, ниту општествено-политичка заедница, ниту организација на здружениот труд, ниту група граѓани, ниту поединец и никој не може по никаков правносопственички основ да управува и располага со општествените средства за производство и за работа, ниту самоволно да ги определува условите за распределба. Според ставот 5 од овој дел на Основните начела трудот на човекот е единствена основа за присвојување на производите на општествениот труд и за управување со општествените средства. Овие начела за карактерот на општествените средства и за основите на присвојувањето поблиску се разработени во нормативниот дел на Уставот. Така, според ставот 1 на член 13 од Уставот, трудот и резултатите на трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот врз основа на еднакви права и одговорности, а според ставот 2 на член 17 од Уставот работниците во здружениот труд не можат во остварувањето на правото на работа со општествени средства да стекнуваат материјални користи и други предимства што не се засновани врз нивниот труд. Освен тоа, според ставот 3 на член 19 од Уставот, остварениот доход на основната организација на здружениот труд претставува материјална основа на правото на работниците да одлучуваат за условите на својот труд и за распределбата на доходот и да стекнуваат личен доход, а согласно ставот 2 на член 21 од Уставот работниците за вкупната лична и заедничка потрошувачка распоредуваат дел од доходот кој е сразмерен на нивниот придонес во остварувањето на доходот што го дале со својот труд и со вложување на општествени средства како минат труд на работниците.

Исто така и согласно членот 3 од Законот за здружениот труд противзаконити се секоја форма на управување со производството и со другите општествени дејности и секоја форма на распределба кои ги изопачуваат социјалистичките самоуправни општествени односи во вид на присвојување на општествените средства и резултатите од трудот врз државносопственичка, групно-сопственичка или приватно-сопственичка основа, врз основа на економска или политичка моќ или во вид на бирократско самоволие, технократска узурпација или самоволно одлучување, како и секоја привилегија заснована врз монополот на управување со средствата за производство и присвојувањето на резултатите од трудот.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека Уставот, гарантирајќи им го на работниците во здружениот труд правото да ги користат, управуваат и располагаат со општествените средства, истовремено ги утврдува и рамките во

кои тоа право се остварува со цел да се обезбеди заштита и развој на социјалистичките самоуправни односи. Работниците при управувањето со општествените средства и при распределбата на доходот должни се да поаѓаат од уставно-правната суштина на општествената сопственост врз средствата за производство, односно од тоа дека никој нема сопственички монопол на средствата во општествената сопственост, па ни работниците кои имаат право да ги користат, управуваат и располагаат со тие средства, а дека трудот е единствениот основ за присвојување на производите на општествениот труд и за управување со општествените средства. Поради тоа работниците не можат да вршат присвојување на општествените средства за производство и работа врз основа на самото право на работа, туку присвојување можат да вршат само на остварениот доход во основната организација на здружениот труд кој претставува материјална основа на правата на работниците да одлучуваат за условите на својот труд и за распределбата на доходот, како и да стекнуваат личен доход. Затоа, секое присвојување на средствата за производство во општествена сопственост, како и присвојувањето на производите на општествениот труд кое нема основ во трудот и во остварениот доход, значи,

според мислењето на Судов, претворување на општествената сопственост во еден вид на групна сопственост.

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од означениот правилник е предвидено работниците во Градскиот трговски центар во Скопје да можат да ги користат за свои лични потреби товарните моторни возила кои се општествени средства и кои служат за потребите на означената организација со надоместување само на стварните трошоци, Судов смета дека со тоа се овозможува присвојување од страна на работниците во оваа организација на општествени средства за кое нема основ во трудот и остварениот доход на организацијата, односно оцени дека тие не се во согласност со означените одредби на Уставот на СР Македонија и се во спротивност со Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 126/78
21 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

103.

Врз основа на член 244, став 2, алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Република Хрватска, Социјалистичка Република Македонија, Социјалистичка Република Словенија, Социјалистичка Република Србија, Социјалистичка Автономна Покраина Косово и Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, кои ги застапуваат овластените претставници, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ЕМИСИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И НА СУДСКИТЕ МАРКИ

Член 1

Во Општествениот договор за единствената емисија на административните и на судските таксени марки („Службени лист СР БиХ“ бр. 37/73, „Службени лист СР ЦГ“ бр. 4/74 и 12/74, „Народне новине СРХ“, бр. 6/74, „Службен весник на СРМ“, бр. 43/73, „Урадни лист СРС“, бр. 2/74, „Службени гласник СРС“, бр. 1/74, „Службени лист САПК“, бр. 45/73, „Службени лист САПВ“ бр. 16/73), во член 3 зборот „длабок“ се брише.

Член 2

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се објави во службеното гласило на секоја република, односно автономна покраина.

Во Белград, 30 јануари 1979 година

ЗА СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА,

д-р Обрад Пилјак,
член на Извршниот совет и
републички секретар за
финансии, с. р.

ЗА СР ЦРНА ГОРА,

Драгутин Вучинич,
заменик на републичкиот
секретар за финансии, с. р.

ЗА СР ХРВАТСКА,

Емилио Влачиќ,
член на Извршниот совет и
републички секретар за
финансии, с. р.

ЗА СР МАКЕДОНИЈА,

Ристо Филиповски,
член на Извршниот совет и
републички секретар за
финансии, с. р.

ЗА СР СЛОВЕНИЈА,

Милица Озбич,
член на Извршниот совет и
републички секретар за
финансии, с. р.

ЗА СР СРБИЈА,

Борислав Атанацковиќ,
член на Извршниот совет и
републички секретар за
финансии, с. р.

ЗА САП КОСОВО,

Џемшит Дурики,
член на Извршниот совет и
покраински секретар за
финансии, с. р.

ЗА САП ВОЈВОДИНА,

Исидор Секици,
член на Извршниот совет и
покраински секретар за
финансии, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СКОПЈЕ

104.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 9/78) и член 23 од Статутот на Заедницата, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје на VII-та седница одржана на ден 23. II. 1979 година, а согласно Заклучокот на Извршниот совет на СРМ, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката бр. 02-1067/1 донесена од Собранието на СИЗ на културата на град Скопје, во член 2 став 1 точка 1 се врши изменување на стапката и се утврдува нова стапка:

1. Придонес од доходот на основните организации на здружен труд по стапка од 0,80%.

Во другиот дел Одлуката не се менува.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Број: 02-188/1

23 февруари 1979 година
Скопје

Претседател

на Собранието на СИЗ на културата
на град Скопје,

Предраг Кушевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БЕРОВО

105.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 15 став 1 точка 16 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово и Одлуката на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување од 20. 12. 1977 година за утврдување на најнискиот износ на помошта за спрема на новородено дете, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува износот на помошта за спрема на новородено дете.

Член 2

Висината на помошта за спрема на новородено дете изнесува 400 динари за секое новородено дете.

Член 3

На осигурениците за сите осигурени случаи, им припаѓа помош за спрема на новородено дете и тоа на:

1. осигуреник — жена;

2. осигуреник-маж, во случај на породување на брачната другарка која е осигурена како член на семејството;

3. осигуреник, во случај на породување на друго женско лице кое е осигурено како член на семејството, ако осигуреникот пред породувањето го исполнувал условот од претходното осигурување;

4. помош за спрема на новородено дете припаѓа и во случај на породување на женски член на семејството на кој му е обезбедена здравствена заштита додека осигуреникот се наоѓа на отслужување на воениот рок;

5. помош за спрема на новородено дете припаѓа и за дете родено во рок од 10 месеци од денот на смртта на осигуреникот, односно по разводот на бракот со осигуреникот;

6. помош за спрема на новородено дете припаѓа и за дете усвоено до 6 месеци, ако за детето помош за спрема не е исплатувана;

7. помош за спрема на новородено дете припаѓа и за вонбрачно дете ако е татковството утврдено со правосилна пресуда.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Број 01-49/1

29 декември 1978 година
Берово

Претседател,

дипл. екон. Борис Сивевски, с. р.

106.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 15 став 1 точка 16 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово и Одлуката за утврдување на најнискиот износ на дневниците на осигурените лица на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место од 20. 12. 1977 година, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

1. ако се упатуваат во места на територијата на СРМ, 100 динари,

2. ако се упатуваат во места надвор од територијата на СРМ, 120 динари;

3. ако се упатуваат во Скопје, 110 динари;

4. ако се упатуваат во другите републички и покраински центри, 150 динари.

За деца до 5 годишна возраст се исплатува 50% од износите одредени во став 1 од овој член.

Член 2

Осигуреното лице остварува право на полна дневница кога патувањето и престојот во друго место трае повеќе од 12 часа, половина дневница од 8 до 12 часа, а за време помалку од 8 часа не следува дневница.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Број 01-48/1

29 декември 1978 година

Берово

Претседател,
дипл. екон. **Борис Сивевски, с. р.**

107.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 18 став 1 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, Соборот на делегатите на корисниците на услуги и Соборот на делегатите — даватели на услугите, на седницата одржана на 29 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА И УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Основиците за пресметување на придонесот за здравствено осигурување се утврдуваат и тоа:

1. за работниците вработени кај приватни работодавци, личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следниот износ:

- неквалификувани работници — 2.200,00 динари,
- полуквалификувани работници — 2.500,00 динари,
- квалификувани работници — 3.000,00 динари,
- висококвалификувани работници — 3.500,00 динари,
- домашни помошнички — 2.200,00 динари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Број 01-47/1

29 декември 1978 година

Берово

Претседател,
дипл. екон. **Борис Сивевски, с. р.**

108.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 15 став 1 точка 16 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово и Одлуката на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје за утврдување на најнискиот износ на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице од 20. 12. 1977 година, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува износот на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурено лице.

Член 2

Висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурени лица изнесува:

1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 годишна возраст, 750,00 динари.
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст, 1.200,00 динари;
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст, 1.700,00 динари;
4. во случај на смрт на осигурено лице на возраст над 14 години, 2.000,00 динари.

Член 3

Надоместокот за закоп на осигурено лице надвор од подрачјето на Заедницата, ќе се исплатува според Одлуката на Заедницата каде се врши закопот на осигуреното лице, ако е поповолно за него.

Член 4

Надоместок на трошоците за закоп на осигурено лице умрено во странство, за време додека престојувало таму, се одредува и исплатува во висина на стварните трошоци за закоп во односната земја.

Член 5

Во случај на смрт на осигуреник, на членовите на неговото семејство им припаѓа посмртна помош во еднократен износ во висина од основот на надоместокот на личниот доход од претходната година, ако осигуреникот до својата смрт ги издржувал.

Во случај на смрт на осигуреник-пензионер, посмртна помош припаѓа во висина на износот на пензијата примена во претходниот месец.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Број 01-46/1

29 декември 1978 година

Берово

Претседател,
дипл. екон. **Борис Сивевски, с. р.**

109.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 19 став 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

1. Стапката на придонесот од катастарскиот доход на земјоделците за 1979 година изнесува 8⁰/₁₀, од тоа:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита, 4,80⁰/₁₀;

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови, 3,20⁰/₁₀.

2. Паушалниот придонес по осигурено лице изнесува 80,00 динари и тоа:

— износот од 48,00 динари, на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 32,00 динари на име придонес за правата што Заедницата самостојно ги утврдува.

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделие ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по 140,00 динари по член годишно од тоа:

— износ од 84,00 динари, на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 56,00 динари за правата од здравствена заштита што Заедницата самостојно ги утврдува.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Број 01-45/1

29 декември 1978 година

Берово

Претседател,

дипл. екон. **Борис Сивевски**, с. р.

110.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 18 став 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1979 ГОДИНА

I

Важноста на Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство за 1979 година, бр. 01-41/1 од 28. 12. 1977 година („Службен весник на СРМ“, бр. 4/77), се продолжува и за 1979 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 01-44/1

29 декември 1978 година

Берово

Претседател

дипл. екон. **Борис Сивевски**, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА

111.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 26 точка 7 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, по прибавено мислење од основните заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, со рамноправно учество на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, на седницата одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основици за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци и права од здравственото осигурување за кои со закон не се утврдени основици на придонес.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на права од ова осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци претставува договорениот личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот кој што не може да биде помал од:

— за неквалификуваните работници и домашните помошнички во висина на гарантираниот личен доход од општината во која ја врши својата дејност, утврден со посебни прописи;

— за полуквалификувани работници	— 2.200,00 дин.
— за квалификувани работници	— 2.600,00 „
— за висококвалификувани работници	— 3.300,00 „

Член 3

За учениците од училиштата за средно образование кои, покрај училишната, изведуваат и практична настава во организација на здружен труд или кај приватен работодавец, основница за остварување на права од здравственото осигурување претставува наградата што ја прима. Оваа основница не може да биде помала од:

- за ученици од прва година — 400,00 дин.
- за ученици од втора година — 600,00 дин.
- за ученици од трета година — 800,00 дин.
- за ученици од четврта година — 1.000,00 дин.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, 02 бр. 47/51 од 27. 12. 1977 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

02 бр. 47/52

28 декември 1978 година

Битола

Соборот на делегати-корисници
на услуги
Претседател,
Атанас Арсевски, с. р.

Собор на делегати-даватели
на услуги
Претседател,
д-р Димитар Вангелов, с. р.

Собрание на ОЗЗЗО — Битола
Претседател,
Благој Силјановски, с. р.

112.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на корисници на услугите — работници и Соборот на даватели на услугите од здравството, на седницата одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАКААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за 1979 година се плаќаат за:

1. лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 115,00 динари;
2. учениците во средните училишта за одделни струки за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организација на здружениот труд, училиштето или кај приватен работодавец, во износ од 60,00 динари;

3. лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои поради тоа прекинале вработување, ако за тоа време примаат стипендија, се плаќа придонес во износ од 240,00 динари;

4. лицата кои организацијата пред да ги работи, ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, придонесот се плаќа во износ од 240,00 динари;

5. лицата кои учествуваат во младински работни акции, а кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидност, во износ од 50,00 динари;

6. лицата кои учествуваат во организирани работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 50,00 динари;

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 50,00 динари;

8. за лицата — припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведување на задачите на територијалната одбрана, во износ од 50,00 динари;

9. уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 120,00 динари;

10. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување се плаќа придонес за здравствено осигурување во постојан износ од 90,00 динари;

11. уживателите на инвалиднина по прописите на инвалидското осигурување и тоа само за случај на потреба од лекување во врска со повреда или заболување што предизвикало телесно оштетување на кои им припаѓа право на инвалиднина, во износ од 60 динари;

12. иселениците — повратници додека се пријавуваат редовно кај СИЗ за вработување, во износ од 120,00 динари;

13. брачните другари, односно родители, осигурени според член 21 од Законот за здравствено осигурување и задолжителни видови на здравствена заштита на населението, по 150,00 динари;

14. членовите на семејство на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на претходно осигурување, во износ од 150,00 динари по член;

15. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на извршување казна затвор, ако на осигуреникот не му престанува работниот однос во работната организација за време на издржувањето на казната, во износ од 150,00 динари по член.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонеси за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални заболувања во износ од по 20,00 динари за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат во младинските работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, како и лицата кои учествуваат во организирани работни акции;

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и на цивилната заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или на преквалификација, а се упатени од Самоуправната интересна заедница за вработување

6. лицата кои работат помалку од половина од полното работно време;

7. припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита.

Член 3

Платените придонеси од член 1, точка 1 до 8 од оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распределуваат во следната структура:

— за задолжителни видови	— 41,1,
— за останати права над задолжителните видови	— 56,2,
— за несреќа на работа и професионално заболување	— 2,7,
а придонесите од точка 9—15 се распределуваат за:	
— задолжителни видови	— 42,3,
— за останати права над задолжителните видови	— 57,7.

Вкупно платените придонеси според член 1 и 2 по заедници ќе се распоредуваат за:

— Општинска заедница	— 18,00,
— Основна заедница	— 82,00.

Член 4

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад по исклучок на придонесите од член 1 точка 10.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од 1 месец, за секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, 02 бр. 47/50 од 27. 12. 1977 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

02 бр. 47/51

28 декември 1978 година
Битола

Собор на делегати-корисници
на услуги-работници

Претседател,
Атанас Арсевски, с. р.

Собор на делегати-даватели
на услуги

Претседател,
д-р **Димитар Вангелов, с. р.**

Собрание на Општинската заедн.
на здравството и здравственото
осигурување — Битола

Претседател,
Благој Силјановски, с. р.

113.

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за самоуправните интереси заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на

Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, на седницата одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1979 ГОДИНА

I

Се продолжува важноста на Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1978 година, 02 — Број 47/52 од 27 декември 1977 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 7/78 година, и за 1979 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

02 Бр. 47/53

28 декември 1978 година
Битола

Собор на делегати корисници
на услуги-работници
Претседател,
Атанас Арсевски, с. р.

Собор на делегати-даватели
на услуги
Претседател,
д-р **Димитар Вангелов, с. р.**

Собрание на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола
Претседател,
Благој Силјановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — ВИНИЦА

114.

Врз основа на член 5 точка 8 од Законот за СИЗС („Службен весник на СРМ“, бр. 49/79) и член 32 став 1 точка 1, Собранието на СИЗС — Винаца, на својата редовна седница одржана на 25 јануари 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Работниците од ОЗТ, во СИЗ и работните заедници што вршат работи од заеднички интерес за повеќе основни организации на здружен труд, за општествените органи, општествено-политичките организации како организации на здружен труд, работниците вработени кај луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните, пензионерите во рамките на СИЗС — Винаца издвојуваат, здружуваат и распределуваат средства за станбена изградба и други намени.

Член 2

Основницата за пресметување на придонесот од претходниот член претставува бруто личниот доход на вработените по стапка од 4‰.

Член 3

Пресметувањето и утврдувањето на придонесот од член 2 на оваа одлука ќе се врши според прописите за даноците на граѓаните.

Член 4

Одлуката влегува во сила со донесувањето и објавувањето во „Службен гласник на општината Винаца“ и „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-1515/1

25 јануари 1979 година

Винаца

Претседател,

Јаким Бубински, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР

115.

Врз основа на член 36 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, број 21/71) и член 44 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Заедницата на седницата на Соборот на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на давателите на услуги, одржана на 1 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРАВАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО ВО ТРОШОЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат правата од здравствената заштита на земјоделските осигуреници при користењето на здравствената заштита и висината (партиципацијата) на учеството на трошоците на здравствената заштита, што го плаќаат осигурениците — земјоделци.

Член 2

На осигурениците — земјоделци, на товар на средствата на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Гостивар (во натамошниот текст: Заедница), им се обезбедува користење на правата од задолжителните видови здравствена заштита предвидени во Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови здравствена заштита на населението и Статутот на Заедницата.

Член 3

Целосна здравствена заштита на товар на средствата на Заедницата им се обезбедува на сите земјоделски осигуреници без оглед на возраста во обем на права што Заедницата сама ги утврдува и тоа:

1. за амбулантно-поликлинички прегледи и услуги (општи и специјалистички);
2. лекови и санитарски материјал;
3. прегледи, лекување и вадење на заби и
4. права на превоз со кола за итна помош кога е тоа неопходно за пренос на болниот до најблиската здравствена организација која може да му укаже потребна лекарска помош.

Член 4

Осигурениците — земјоделци кои не се опфатени со задолжителните видови здравствена заштита, при користење на правата од здравствена заштита, учествуваат (партиципираат) со свои средства за следните здравствени услуги:

1. 20% од договорената вредност на услугата за стационарно лекување на редовните ученици и студенти над 20 годишна возраст до пропишаното редовно школување;

2. 50% од договорената вредност на здравствената услуга во случај на стационарно лекување во сите стационарни здравствени организации, вклучувајќи ги и специјалистичките стационари, освен стационарите со примена на природни фактори за лекување;

3. 50% од цената на услугата за незадолжителните вакцинации;

4. 50% од вредноста на услугата пружена со цел да се извршат естетски корекции на одделни органи или делови на телото и хируршки корекции на вродените недостатоци; и

5. за лекови и санитарски материјал кога се препишуваат на рецепти — во висина на учеството на осигурениците — работници.

Член 5

Осигурениците — земјоделци при користење на здравствените услуги учеството од претходниот член на оваа одлука го плаќаат на здравствената работна организација што ја извршила услугата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-89/6

1 февруари 1979 година

Гостивар

Претседател,

Милутин Алексоски, с. р.

116.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 7 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на работниците — корисници на услугите и Соборот на давателите на услуги, одржана на 1 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за здравственото осигурување на работниците, бр. 02-456 од 30. 12. 1976 година („Службен весник на СРМ“, бр. 2/77, 1/78 и 1/79), се вршат следните измени и дополнувања:

Во член 2 точка 3 на Одлуката под „а“ текстот се заменува со нов кој гласи:

„0,40% од доходот на основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи распоредени во областите од 01 до 010 од Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76).

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 08-89/4

1 февруари 1979 година

Гостивар

Претседател,

Милутин Алексоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

117. ✓

Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Т. Велес, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на редовната седница одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците се утврдува во висина од 7,60% од бруто личниот доход во кој се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита, од 3,20% и

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, од 4,40%.

II

За обврзниците на придонесот за здравството и здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување за кои е определена во нето лични примања, стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување се утврдува во височина од 12,00% од нето основницата во која се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 5,50%;

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравството и здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, 6,50%.

III

Стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување во случај на несреќа при работа и заболување од професионална болест се утврдува во висина од 0,40% од определената основница.

Основница за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

1. за организациите на здружен труд од областа на стопанството, како и основните организации на здружен труд регистрирани како установи, кои во номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8, остварениот доход намален за пресметаните договорни обврски, освен данокот на доход;

2. за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите 9

од номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државните органи по дејности, бруто личниот доход на вработените.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 538

28 декември 1978 година

Титов Велес

Претседател,

Никола Арсовски, с. р.

118.

Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на својата редовна седница одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1979 ГОДИНА

I

Придонесот за здравственото осигурување на земјоделските осигуреници за 1979 година ќе се пресметува и наплатува:

1. На осигуреници земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 7% на катастарскиот приход, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 4,0%;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 3,0%;

б) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита, 30,00 дин.

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува заедницата, 20,00 динари.

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:

а) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита, 30,00 дин.

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 20,00 динари.

б) по 200,00 динари од домаќинство од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 120,00 дин.

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 80,00 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 538

28 декември 1978 година

Титов Велес

Претседател,

Никола Арсовски, с. р.

119.

Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
НЕГОТИНО ЗА 1979 ГОДИНА

I

Придонесот за здравственото осигурување на земјоделските осигуреници за 1979 година ќе се пресметува и наплатува:

1. На осигуреници земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 6⁰/₁₀ на катастарскиот приход, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита 4,0⁰/₁₀;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата 3,0⁰/₁₀;

б) по 50,00 за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита, 30,00 дин.;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 20,00 динари.

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:

а) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита, 30,00 дин.;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 20,00 динари;

б) по 200,00 динари за домаќинството од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 120,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 80,00 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 538

28 декември 1978 година

Титов Велес

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

120.

Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на својата редовна седница одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
ЗА 1979 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците се утврдува во висина од 7,60% од бруто личниот доход во која се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 3,20% и

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 4,40%.

II

За обврзниците на придонесот за здравството и здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување за кои е определена во нето лични примања, стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување се утврдува во височина од 12,0% од нето основницата во која се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 5,5% и

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравството и здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, 6,5%.

III

Стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување во случај на несреќа при работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,40% од определената основница.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

1. за организациите на здружен труд од областа на стопанството, како и основните организации на здружен труд регистрирани како установи, кои во номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8, остварениот доход намален за пресметаните и договорни обврски, освен данокот на доход;

2. за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите 9 и 0 од номенклатурата за распоредување на стапките и други организации и државните органи по дејности, бруто личниот доход на вработените.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 538

28 декември 1978 година

Титов Велес

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

121.

Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на својата редовна седница одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
НЕГОТИНО ЗА 1979 ГОДИНА

I

Придонесот за здравственото осигурување на земјоделските осигуреници за 1979 година ќе се пресметува и наплатува:

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 6% на катастарскиот приход, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 4,0%;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 3,0%;

б) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита, 30,00 дин.;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 20,00 динари.

2. На осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:

а) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 30,00 дин.;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 20,00 динари;

б) по 200,00 динари за домаќинство од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 120,00 дин.;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 80,00 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 538

28 декември 1978 година

Титов Велес

Претседател,

Никола Арсовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — НЕГОТИНО

122.

Врз основа на член 13 од Законот за СИЗ за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 11 од Статутот на Заедницата за образование и наука, Собранието на СИЗ за образование и наука, на седницата одржана на 25 јануари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личниот доход на вработените во работните организации од стопанска и нестопанска дејност, од личниот доход од земјоделска дејност и од придонесот од личниот доход од стопанска и професионална дејност на СИЗ за образование и наука — Неготино.

Член 2

Стапките на придонесите кои ќе се плаќаат на СИЗ за образование и наука изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос на вработените во стопанството, по бруто стапка од 5,40%;

— придонес од личен доход од нестопанство, по стапка од 5,40%;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,40%;

— придонес од личен доход од стопанска и професионална дејност, по стапка од 1,00%.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личниот доход од работен однос ќе се врши на бруто износите, додека на нето личните доходи и другите примања ќе се применува само во случај да дојде до промена на бруто износите на личните доходи кои служат како основ за определување на износот на придонесите во почетокот на примена-та на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Неготино“ и ќе се применува од јануари 1979 година.

Бр. 21

25 јануари 1979 година

Неготино

Претседател,

Илија Теохарев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — НЕГОТИНО

123.

Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Неготино, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 17 јануари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — НЕГОТИНО ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход на вработените, од личен доход од земјоделска дејност и личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност за Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општина Неготино.

Член 2

Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на ОСИЗ за општествена заштита на децата изнесуваат:

— придонес од личен доход од стопанството по бруто, по стапка од 0,70%;

— придонес од личен доход од нестопанството по бруто, по стапка од 0,70%;

— придонес од личен доход од земјоделската дејност, по стапка од 0,30%;

— придонес од личен доход од стопанска и професионална дејност, по стапка од 1,00%.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личен доход од работен однос ќе се врши на бруто износите, додека на нето личен доход и на другите примања ќе се применува само во случај да дојде до промена на бруто износите на личните доходи кои служат како основ за определување на износите на придонесите во почетокот на примена-та на оваа одлука.

Член 4

Стапките од личен доход од стопанска и нестопанска дејност остануваат исти, а називот се менува и гласи: „Личен доход од стопанска и професионална дејност“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општината Неготино“ и ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 01-13/1

18 јануари 1979 година
НеготиноПретседател,
Драги Лазов, с. р.ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
НЕГОТИНО

124.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 46 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита, Собранието на ОСИЗ, на седницата одржана на 22 јануари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките од придонесот на доходот во ООЗТ, придонесот на личниот доход од работен однос во нестопанството, од личниот доход од земјоделска дејност, од личен доход од стопанска и професионална дејност.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на СИЗ за социјална заштита изнесуваат:

- придонес од доходот од стопанството, по стапка — 0,50%;
- придонес од личен доход од нестопанството, по стапка — 0,60%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка — 1,30%;
- придонес од личен доход од стопанска и професионална дејност, по стапка — 2,00%.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личниот доход од работен однос ќе се врши на бруто износот, додека на нето личните доходи и другите примања ќе се применува само во случај да дојде до промена на износите на личните доходи кои служат како основ за определување на износот на придонесите на почетокот на примената на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година и ќе се објави во „Службен гласник на општина Неготино“.

Бр. 01-3

22 јануари 1979 година
НеготиноПретседател,
Петров Ристо с. р.ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА —
НЕГОТИНО

125.

Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за физичка култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 17 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на физичката култура — Неготино, Собранието на самоуправната интересна заедница на физичката култура — Неготино, на седницата одржана на 10 јануари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА
НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите на доходот во стопанството (ОЗТ, ООЗТ), придонесите од личниот доход од нестопанството, придонесот од личен доход од земјоделска дејност и придонесот од личен доход од стопанска и професионална дејност.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница на физичката култура — Неготино, изнесуваат:

- придонес од доходот на стопанството, по стапка — 0,20%;
- придонес од личен доход од нестопанството по стапка — 0,50%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка — 1,20%;
- придонес од личен доход од стопанска и професионална дејност, по стапка — 1,00%.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личниот доход од работен однос ќе се врши на бруто износот, додека на нето личните доходи и другите примања ќе се применува само во случај да дојде до промена на бруто износите на личните доходи кои служат како основ за определување на износите на придонесите на почетокот на примената на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 08

18 јануари 1979 година
НеготиноПретседател,
Велков Ристо, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — НЕГОТИНО

126.

Врз основа на член 14 став 1 точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на културата — Неготино, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата — Неготино, на седницата одржана на 9 јануари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ
НА ПРИДОНЕСИТЕ НА СИЗ НА КУЛТУРАТА —
НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на стопанството (ОЗТ, ООЗТ), придонесите од личен доход од работен однос во нестопанството, од личен доход од земјоделска дејност и од личен доход од стопанска и професионална дејност за Самоуправната интересна заедница на културата — Неготино.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница на културата изнесуваат:

- придонес од доходот на стопанството, по стапка од 0,20%;

- придонес од личен доход од нестопанство, по стапка од 0,36%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка 1,20%;
- придонес од личен доход од стопанска и професионална дејност, по стапка од 1,00%.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личен доход од работен однос ќе се врши на бруто износите, додека и на нето личните доходи и други примања ќе се применува само во случај да дојде до промена на бруто износите на личните доходи кои служат како основ за определување на износите на придонесите на почетокот на примената на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1979 година.

Бр. 04

15 јануари 1979 година

Неготино

Претседател,
Пано Панов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — НЕГОТИНО

127.

Врз основа на член 31 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и за материјалното обезбедување за време на привремената безработност („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74) и член 9 и 33 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на вработувањето, бр. 1671/1 од 1. IX. 1974 година, Собранието на Општинската заедница на вработувањето — Неготино, на седницата одржана на 13 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се плаќа по стапка од 0,75% од бруто личниот доход на вработените.

Член 2

Пресметувањето и плаќањето на придонесот за вработување се врши според одредбите на Законот за самоуправните интересни заедници за вработување и материјално обезбедување за време на привремената безработност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1979 година и ќе се објави во „Службен гласник на општина Неготино“.

Бр. 02-268

11 декември 1978 година

Неготино

Претседател,
Киро Витанов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

128.

Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 22 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основите за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување правата на здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основа за придонес.

Член 2

Основа за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лицата вработени како: градежни работници, устителски работници, превозници, молери, електроинсталатери, машинбравари, бравари и автомеханичари се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

- за неквалификувани работници — 2.600 дин.
- за полуквалификувани работници — 3.100 дин.
- за квалификувани раб. (струч. оспособ.) — 4.000 дин.
- за висококвалификувани работници — 5.000 дин.

Член 3

За вработените лица од сите останати дејности наведени во членот 2 основите се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

- за неквалификувани работници — 2.000 дин.
- за полуквалификувани работници — 2.200 дин.
- за квалификувани работници — 2.500 дин.
- за висококвалификувани работници — 3.400 дин.
- за домашни помошнички — 1.800 дин.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1979 година.

Бр. 05-5902

22 декември 1978 година

Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

129.

Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 199 точка 6 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 22 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА, БР. 05-12531, И ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1978 година, бр. 05-12531, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 26/78, и за 1979 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1979 година.

Бр. 05-5900

22 декември 1978 година

Охрид

Претседател,

Димче Петрески, с. р.

130.

Врз основа на член 199 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 22 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС, БР. 05-12534/77

Член 1

Точката III од Одлуката се менува и гласи:

„Посебниот придонес на здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство што живеат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е обезбедена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, ќе го плаќаат самите осигуреници — работници вработени кај странскиот работодавец во постојан месечен износ за секој осигуреник — член на семејството на Заедницата, во месечен износ од 120,00 динари“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1979 година.

Бр. 05-5903

22 декември 1978 година

Охрид

Претседател,

Димче Петрески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

131.

Врз основа на член 30 став 1 точка 9 и член 40 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката седница на Соборот на корисниците на услугите — работници и Соборот на давателите на услугите, одржана на 29 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1979 година се определува во височина од 7,50% од личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствената заштита, од 2,50% и

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување, од 5,00%.

Член 2

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,50%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход.

Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по стапка од 0,50% пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело од бруто основницата.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во височина од 20% од нето личниот доход, односно основницата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките, односно тарифата на придонесот определени во член 1 и 2 од оваа одлука.

Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е, при уплатувањето на придонесите за здравственото осигурување и посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство, на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основницата и периодот за кој се пресметува и уплата на придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесот не го пополни налогот-уплатницата согласно одредбите од претходниот став, Службата на општественото книговодство, односно поштата, нема да го прими тој налог во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и уплаќаат обврзниците на начин утврден со закон, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 01. 1979 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 8903

29 декември 1978 година

Прилеп

Собрание на Општинската заедница

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

Собор на давателите на услуги

Претседател,

д-р Св. Кузманоски, с. р.

Собор на корисници — работници

Претседател,

Симеон Гешоски, с. р.

132.

Врз основа на член 30 став 1 точка 9, член 40 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавено мислење од собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услугите и Соборот на делегатите на даватели на услуги, одржана на 29 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува височината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1979 година на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Член 2

Земјоделските осигуреници го плаќаат придонесот за здравствено осигурување и тоа:

а) за задолжителни видови на здравствена заштита:

— 3,20% од катастарскиот доход и 64,00 динари паушал за секој осигурен член од домаќинството — за осигуреници што имаат сопствена земја;

— 320,00 динари паушал по домаќинство и по 64,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците што немаат сопствена земја;

б) за правата на здравствената заштита над задолжителните видови што самостојно ги утврдува Заедницата:

— 0,80% од катастарскиот доход и по 16,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците кои имаат сопствена земја;

— 80,00 динари паушал по домаќинство и по 16,00 динари паушал за секој член на домаќинство — за осигурениците кои немаат сопствена земја.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1979 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 8904

29 декември 1978 година

Прилеп

Собор на даватели на услуги

Собор на корисници на услуги — земјоделци

Претседател,

д-р Св. Кузманоски, с. р.

Претседател,

Димче Матракоски, с. р.

Собрание на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

133.

Врз основа на член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 30 став 1 точка 8 и член 31 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основните заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавено мислење на собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Крушево и Македонски Брод, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, со рамноправно учество на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и Соборот на делегатите на давателите на услуги, на седницата одржана на 29 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, АДВОКАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ

Член 1

Како основица за пресметувањето и плаќањето на придонесите за здравственото осигурување на самостојните занаетчи, угостители, адвокати и автопревозници служи даночната основица (личниот доход) од самостојно вршење на стопанска дејност утврдена за претходната година, со тоа што таа основица се смета како аконтација за тековната година, која основица не може да изнесува помалку од гарантираниот личен доход во Републиката за тековната година.

Член 2

За самостојните занаетчи, угостители, адвокати и превозници на кои не им се утврдува даночна основица, а данокот го плаќаат во годишен паушален износ, како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување ќе служи паушалниот износ односно гарантираниот личен доход во Републиката за тековната година.

Член 3

Ако даночната основица (личен доход) не е утврдена за дел од календарската година поради што дејноста не е вршена за цела година, како основица ќе служи привремено гарантираниот личен доход определен за тековната година, до конечното утврдување на даночната основица.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на основица за пресметување и плаќање на придонесите на здравствено осигурување на самостојните занаетчи, угостители, адвокати и превозници, бр. 4760 од 7. 11. 1975 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Број 8916

29 декември 1978 година

Прилеп

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

134.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 30 став 1 точка 9 и член 31 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп по прибавено мислење од собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката седница на Соборот на делегатите — работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 29 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонес за здравственото осигурување за лица вработени кај приватни работодавци на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување не се утврдени основици.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на правата од ова осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци, претставува договорениот нето личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот, кој не може да биде помал од:

- 1.750,00 динари за неквалификувани работници,
 - 2.000,00 динари за полуквалификувани работници,
 - 2.200,00 динари за квалификувани работници,
 - 2.750,00 динари за висококвалификувани работници,
 - 1.750,00 динари за лица на практика (волонтери),
 - 1.750,00 динари за домашни помошнички.
- Основиците се утврдени во нето износ.

Член 3

За учениците во стопанство, односно училиштата за средно образование, односно учениците во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација или кај приватен работодавец, основицата е наградата што ја прима, но не помалку од:

- 350,00 динари за ученици од прва година;
- 500,00 динари за ученици од втора година;
- 650,00 динари за ученици од трета година.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, бр. 5396 од 29. 12. 1975 година,

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1979 година. Истата да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 8915

29 декември 1978 година

Прилеп

Собор на даватели на услуги

Собор на корисници — работници

Претседател,

Претседател,

д-р Св. Кузманоски, с. р.

Симон Гешоски, с. р.

Собрание на Општинската заедница

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

135.

Врз основа на член 26 и 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) член 30 став 1 точка 8 и член 31 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основните заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавено мислење од собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката седница на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и делегатите на давателите на услугите, одржана на 29 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници се плаќаат и тоа:

1. за лицата на доброволна и задолжителна практика (волонтери и др.) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време, во износ од 100,00 динари од кои: 31,00 д. за задолжителните видови на здравствена заштита, 63,00 динари за останатите права од здравствената заштита и 6,00 динари за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. за учениците во стопанството односно учениците на училиштата од средно образование за одделни занимања, за кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 60,00 динари од кои 19,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 39,00 динари за останатите права од здравственото осигурување и 2,00 динари за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции за кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, во износ од 50,00 динари од кои: 17,00 д. за задолжителните видови на здравствена заштита, 33,00 дин. за останатите права од здравствената заштита;

4. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 100,00 динари

од кои: 33,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита, 77,00 д. за останатите видови на здравствена заштита;

5. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 50,00 динари, од кои: 17,00 д. за задолжителните видови на здравствена заштита, 33,00 д. за останатите видови на здравствена заштита;

6. за лицата — припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведувањето на територијалната одбрана, во износ од 50,00 динари, од кои: 17,00 динари за задолжителните видови на здравствената заштита и 33,00 динари за останатите права;

7. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или Извршниот совет, во износ од 100,00 динари, од кои: 33,00 д. за задолжителните видови на здравствена заштита и 77,00 динари за останатите права;

8. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на привремена работа во странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, во износ од 100,00 динари на член, од кои: 33,00 д. за задолжителните видови на здравствена заштита и 77,00 дин. за останатите права;

9. пензионери од странски носители на осигурување додека престојуваат на подрачјето на Заедницата, ако во меѓународен договор не е определено поинаку, — во износ од 100,00 динари на член, од кои: 33,00 д. за задолжителни видови на здравствена заштита и 77,00 динари за останатите права.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите и академиите, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, во износ од 20,00 динари;

2. за лицата кои учествуваат во организирани јавни акции, во износ од 20,00 динари;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции, во износ од 20,00 динари;

4. за лицата кои се на изведување обука во одредите на предвојничка обука, во износ од 20,00 динари;

5. за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или цивилна заштита, во износ од 20,00 динари;

6. за припадниците на доброволните организации за противпожарна заштита, во износ од 20,00 динари;

7. за лицата што се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги упатиле заедниците за вработување, во износ од 30,00 динари;

8. за лицата кои се вработени со помалку од половината од полното работно време, во износ од 30,00 динари.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука, освен за оние од член 1 точка 8, се пресметуваат и плаќаат однапред.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во

постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници, бр. 3846 од 20. 5. 1976 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 8914

29 декември 1978 година

Прилеп

Собор на давателите на услуги

Претседател,

д-р Св. Кузманоски, с. р.

Собор на корисниците на услуги — работници

Претседател,

Симон Гешоски, с. р.

Собрание на Општинската заедница

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

136.

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 43 став 1 точка 1 и член 66 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Прилеп, член 57 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и член 1 од Одлуката за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението, бр. 1376 од 25. 2. 1977 година, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на седницата на делегатите на Соборот на корисниците на услуги — земјоделци и Соборот на давателите на услуги, одржана на 29 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат видовите на здравствените услуги при чие користење осигурените лица — земјоделци од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп задолжително учествуваат во поднесувањето на трошоците, како и височината на тоа учество.

Член 2

Осигурените лица од претходниот член не учествуваат во трошоците при користењето на здравствените услуги кои имаат карактер на задолжителни видови на здравствена заштита (член 30 од Законот), како и лицата до 20 годишна возраст и над 65 години.

Член 3

По исклучок од претходниот член, осигурените лица учествуваат во вредноста на дадената здравствена услуга и тоа:

1. за амбулантно-поликлинички прегледи и услуги (општи и специјалистички), 50% од вредноста на услугата;

2. за лекување во стационарни здравствени работни организации, 50% од вкупните трошоци на услугата;

3. за користење на превоз со брза помош во итни и медицински оправдани случаи, 50% од вредноста на услугата;

4. за користење на лекови и санитетски материјал при амбулантно-поликлиничко лекување кога не се пресметани во цената на услугата, 50% од вредноста на лековите и санитетскиот материјал;

5. за незадолжителни вакцинации, 50% од цената на услугата;

6. за лекување, пломбирање и вадење на заби, 50% од цената на услугата. Ученици и студенти до 26 години и лицата над 65 години не учествуваат во трошоците;

7. за амбулантно-поликлиничко и стационарно лекување (точка 1 и 2) учениците и студентите над 20 годишна возраст учествуваат со 20% од вредноста на услугата;

8. за здравствени услуги укажани со цел за естетска корекција на одделни органи или делови на телото и хируршки корекции на вродени недостатоци и деформитети — 50% од вредноста на услугата;

9. за извршени абортуси кога постои апсолутна медицинска индикација, 50% од вредноста на услугата.

Член 4

Осигурените лица предвиденото учество во трошоците за користењето на здравствените услуги од претходниот член го плаќаат на здравствената работна организација што ја извршила таа услуга.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на

Број 8917

29 декември 1978 година

Прилеп

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

Собор на даватели на услуги

Собор на корисници — земјоделци

Претседател,

д-р Св. Кузманоски, с. р.

Претседател,

Димче Матракоски, с. р.

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ДОПОЛНУВАЊЕ

на објавата за запишување во Регистарот на производители на шумски саден материјал

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство во смисла на член 18 од Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“ број 10/73 година), објавува дека во Регистарот на производители на саден материјал — шумски се запишуваат следните организации на здружениот труд:

1. Земјоделскиот комбинат „Овче Поле“ — Свети Николе, книга Ш, регистарски број 32, страна 32, решение број УП/Г-71 од 7. VII. 1977 година;

2. Шумско-индустрискиот комбинат „Јелак“ — Тетово, книга Ш, регистарски број 33, страна 33, решение број УП/Г-36/1 од 14. II. 1978 година;

3. Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп — ООЗТ стопанисување со шуми Пехчево, книга Ш, регистарски број 34, страна 34, решение број УП/Г-2334/2 од 31. I. 1979 година.

ДОПОЛНУВАЊЕ

на објавата за запишување во Регистарот на производители и доработувачи на шумско семе

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 24 од Законот за семе („Службен весник на СРМ“ број 18/73 година), објавува дека во Регистарот на производители и доработувачи на шумско семе се запишува следната организација на здружениот труд:

— Дрвно индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп ООЗТ стопанисување со шуми — Пехчево, книга број 1, регистарски број 11, страна 11, решение број 09-УП/Г-3 од 31. I. 1979 година.

Објасен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1270 од 21. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-560-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Глигор Тофовски, а се запишува како нов застапник прим. д-р Горѓи Теодосиевски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1270/1978 год. (519)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 787 од 24. X. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-1220-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на застапникот на работната организација Управа за погреб и гробишта, Н. С.О.О со ООЗТ — Скопје со следните податоци. Се брише досегашниот застапник Борис Антевски, а се запишува како нов застапник Крум Андреевски, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 787/1978 година. (508)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1226 од 6. XI. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1092-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Здравствениот дом во Валандово, со целосна одговорност, со следните податоци:

Води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Здравствениот дом е основан со решението на Собранието на општината Валандово, бр. 2775/1 од 4. VIII. 1964 година.

Дејност: санирање на средината и унапредување на хигиенските услови за живот и работа на граѓаните; подигање на здравствената и физичката култура на граѓаните; обезбедување поволни услови за здрав развој на децата и младина и за заштита на жените, особено за време на бременоста, породувањето и по породувањето; заштита на работа; откривање и отстранување на причините за заболување и повреди и сузбивање на нивните последици; лекување и рехабилитација на болните, дефектните и повредените лица; здравствен надзор, обезбедување на лекарства и други медицински средства за превентива и лекување; преземање и на други мерки за унапредување на здравствената состојба на населението.

Неограничена во висина на своите средства.

Целосна, со сите свои средства.

Застапник и потписник е д-р Митко Дуролојков, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1226/1975 година. (503)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1177 од 15. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-1301-0-0-0 го запиша во судскиот регистар организирањето на работната организација Центар за социјална работа „Кичево“ Ц. О., НСУБ.О (во основање) — Кичево со следните податоци:

Основач на Центарот за социјална работа „Кичево“ од Кичево е Собранието на општината Кичево, со решението бр. 02-6373/1 од 6. XII. 1977 година.

Основна дејност:

130221 — заштита и згрижување на социјално загрозени деца и младинци.

130240 — социјална работа.

Центарот за социјална работа во основање во правниот промет со трети лица одговара во свое име и за своја сметка.

Центарот за социјална работа (во основање) за обврските одговара со средствата со кои располага (потполна одговорност). Основачот одговара за обврските на субјектот на уписот-неограничена супсидијарна одговорност.

Лице овластено за застапување е Мустафа Мустафоски, привремен работоводен орган — директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1177/1978 година. (504)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1091 од 17. X. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-254-15 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот факултет — Скопје, ООЗТ Стоматолошки оддел — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Иван Тавчиоски, а за нов застапник се назначува ас. д-р Игнатие Богдановски, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1091/1978 година. (490)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 786 од 23. X. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-1162-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на дејноста — проширување на Занаемската монтажна задруга „Климамонт“ — Скопје со следните податоци: дејноста се проширува и со електроинсталатерска и браварска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 786/1978 година. (493)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 543 од 1. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-1299-0-0-0 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на СОЗТ Универзитетски центар за општествени науки, ОО — Скопје, булевар „Крсте Мисирков“ — универзитетски комплекс, со следните податоци: Универзитетскиот центар за општествени науки е организиран врз основа на самоуправната спогодба, донесена на 3. XII. 1976 година.

Основна дејност:

120205 — општествени науки.

120145 — факултети и високи школи за општествени науки.

Сложената организација на здружениот труд во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за сметка на здружените работни организации.

За обврските на сложената организација на здружен труд во правниот промет со трети лица одговараат, ограничено, здружените работни организации, во височина на здружените средства, чиј износ е 50.000 дин.

Д-р Тодор Рушков, претседател на колегијалниот работоводен орган на СОЗТ Центар за општествени науки — Скопје, има неограничени овластувања во прометот со трети лица во рамките на Самоуправната спогодба за здружување во Центарот

за општествени науки и до висината на здружените средства.

Членки на сложената организација на здружен труд се: Факултетот за правни и политички науки — Скопје; Факултетот за економски науки — Скопје; Факултетот за филозофско-историски науки — Скопје; Факултетот за филолошки науки — Скопје; Вишата школа за социјални работници — Скопје; Географскиот факултет — Скопје; Институтот за фолклор — Скопје; Факултетот за туризам и угостителство — Охрид; Педагошката академија „Климент Охридски“ — Скопје; Педагошката академија — Битола и Педагошката академија „Гоце Делчев“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. бр. 543/1978 година. (502)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 418 од 10. VII. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-1076 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Молеро-фарбарската задруга „Доско Молер“ Ц. О. — Куманово, ул. „Илинденска“ бр. 30 со следните податоци:

Води книговодство и изготвува посебна завршна сметка.

Основачи на задругата се: Петрушевски Момчило — Куманово, Алексовски Александар од Куманово, Петровски Јордан од Куманово, Далиповски Мефаил од Куманово, Трифуновски Кирило од Куманово, Младиновски Воислав од Куманово, Миловски Драган од Куманово, Трајковски Благој од Куманово, Николовски Јовица од Куманово и Георгиевски Јордан од Куманово.

Дејност: вршење молеро-фарбарски работи кои постојат кај сите видови фарбање, мesteње тапети, теписони, паркети со лакирање, мesteње на сите видови плочици на плафони и долни подови како пластични така и непластични.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски задругата одговара со сите средства, за обврските во задругата одговараат и задругарите во висина на петкратниот износ од здружениот влог, кој изнесува 5.000,00 динари.

Застапник на задругата е инж. Никола Перковски, директор, со неограничено овластување.

Потписници на задругата се Никола Перковски, директор и Ранко Ристовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 418/1975 година. (487)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 171 од 22. II. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2—1076 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Молеро-фарбарската задруга „Доско Молер“ Ц. О. Куманово, ул. „Илинденска“ бр. 30 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Георгиевски Јордан, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Илиќ Александар, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 171/1978 година. (488)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1401 од 28. X. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1076-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на застапникот на Молеро-фарбарската задруга „Доско Молер“ Ц. О. Куманово, ул. „Индустријска“ бр. 30 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Перковски Никола, директор, а се запишува како нов застапник Ѓорѓиевски Јордан, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1401/1976 година. (489)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1518/76 од 11. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 2-1075-0-0-0 ја запиша во суд-

скиот регистар промената на застапникот на „Макозанат“ градежно-столарска изолаторска задруга — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ангел Велевски, директор, а се запишува како нов застапник Реџеп Аземовски, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1518/76/1977 година. (483)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 931 од 14. IX. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-1285 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ЗанаETCHИско-производната услужна и декоративна задруга „Македонија опрема“ — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Санија Андровиќ, в. д. управник, а како нов застапник се запишува Јанкуловски Благоја, в. д. управник, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 931/1978 година. (484)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1104 од 24. X. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-1285-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Производната, услужно-декоративна задруга „Македонија опрема“ — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јанкуловски Благоја, в. д. директор, а како нов застапник се запишува Парлиќ Душан, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1104/1978 год. (485)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1070 од 9. X. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-976-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за унапредување на претшколското и основното образование и воспитување — Титов Велес со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Настовски Благој, в. д. директор а се запишува како нов застапник Благој Трајков, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1070/1978 година. (486)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 412 од 24. IV. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-1062-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ „Бакар“ — казанска занаетчиска задруга, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „108“ бб, Капали ан, локал 27 на кат (Стара чаршија), со следните податоци: Задругата води единствено книговодство и изготвува единствена завршна сметка.

Задругата е основана на собранието на задругарите од 30. VIII. 1969 година.

Основачи на задругата се: Костовски Борисав Раде од Скопје, ул. „Мара Междуречка“ бр. 2-а; Алексовски Гуро Киро од Скопје, ул. „Мара Междуречка“ бр. 12-а; Војновски Цветанов Трпе од Скопје, ул. „127“ бр. 18-а; Николовски Ристов Спасо од Скопје, населба „Пролет“, зграда 11, влез II, стан 9; Гуровски Трпев Бранко од Скопје, ул. „1214“ бр. 7 — Шуто Оризари; Петровски Апостолов Раде, село Горно Оризари, Скопско; Спасовски Александар Кузман од Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 71; Живковски Стеванов Славко од Скопје, ул. „Кучевачка бара“ бб; Мицевски Ангелков Милош од село Белимбегово, Скопско; Николовски Петрев Ристо од Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 28; Богдановски Петков Горгија од село Јурумлери, Скопско и Михајловски Трипунов Стојан, нас. „Чаир“, зграда 11, влез 3, стан 12.

Дејност: производство на сите видови казани за печење ракија; производство на садови од бакар за потребите на прехранбената и хемиската индустрија и занаетството; производство на сите видови котли и арании; производство на бакарни садови (легени, тепсии, тави, лонци и др.); производство на месингани и бакарни мангали; производство на алуминиумски садови, легени, тепсии и сл.; производство на сите видови сувенири од обоени метали; вршење услуги на граѓанството и стопанските организации (поправка и калаисување); изведување на потребна термичка обработка и ракување со алати и други уреди во врска со наведените работи.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

За обврските на задругата одговараат задругарите во висина на петкратниот здружен влог кој изнесува 200,00 динари.

Лице овластено за застапување и потпишување на задругата е Раде Костовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 412/1975 година. (420)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка издадена во Шкофја Лока на име Садик Исаки, ул. „Вонвардарска“ бр. 66, Тетово. (2071)

Свидетелство за VI разред на име Бенани Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (2072)

Свидетелство за V и VI клас на име Зекирија Рушити, с. Стримница, Тетово. (2073)

Свидетелство за IV одделение на име Душанка Војновска, с. Милетино, Тетово. (2074)

Свидетелство за V и VI одделение на име Војислав Радичевски, Гостивар. (2075)

Свидетелство за VIII одделение на име Ештреф Муареми, с. Врановце, Гостивар. (2076)

Свидетелство за V одделение, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде“ на име Салиу Реџепи, с. М. Турчане, Гостивар. (2077)

Свидетелство за V и VI одделение, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде“ на име Демири Земри, ул. „ЈНА“ бр. 33, Гостивар. (2078)

Свидетелство за V и VI клас, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде“ на име Бекири Меваип, с. Мало Турчане, Гостивар. (2079)

Свидетелство за V одделение, издадено од Основното училиште „Моша пијаде“ на име Бекири Меваип, с. М. Турчане, Гостивар. (2080)

Свидетелство за VII одделение, издадено од училиштето „Гоце Делчев“ на име Бекири Меваип, с. Мало Турчане, Гостивар. (2081)

Свидетелство за III одделение на име Спасена Петрушевска, с. Миладиновци, Скопје. (2082)

Свидетелство за I година на име Владимир (Матија) Искра, ул. „Елпида Караманди“ бр. 30, Битола. (2083)

Ученичка книшка за I клас на име Дилавер Амедоски, с. Сажден, Прилеп. (2084)

Воена возачка дозвола на име Страшо Јовчески, „V Прилепска бригада“ бр. 47, Прилеп. (2805)

Свидетелство за IV одделение на име Драга Петревска, с. Небрегово, Прилеп. (2086)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Републичкиот центар за унапредување на земјоделството — Скопје

р а с п и ш у в а КОНКУРС

1. за именување (реизбор) на директор

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со Законот, треба да ги исполнува и следните услови:

— да има степен на високо образование од земјоделска струка со 5 години работно искуство на раководно работно место во земјоделството.

2. Советник по полјоделство

Услови: да има завршен земјоделски факултет — специјалност индустриски култури со 5 години работно искуство.

Молбите со потребните документи да се достават до Конкурсната комисија на Центарот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Поблиски информации можат да се добијат на тел. 261-121. (43)

Советот на ООЗТ Економски факултет — Скопје

р а с п и ш у в а КОНКУРС

I. за избор за наставници на неодредено работно време во сите звања по предметите:

- Операциони истражувања;
- Методи на пресметка за производство;
- Политичка економија I;
- Меѓународни економски односи.

II. за избор на соработник на неодредено работно време во звањето асистент по предметот:

- Математика за економисти I.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Економскиот факултет — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: диплома, куса биографија, список на научни и стручни трудови и по еден примерок од трудовите.

Покрај општите услови предвидени за засновање на работен однос кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени со Законот за високото образование и Статутот на Факултетот.

Рок за пријавување е 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (44)

Врз основа на член 10 од Правилникот за работните односи, Соборот на работниците на „Уџон — промет“ ООЗТ „ПЛОД“ — Скопје

р а с п и ш у в а КОНКУРС

за (реизбор) на

1. РАКОВОДИТЕЛ НА КОМЕРЦИЈА,
2. ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВО.

Кандидатот за работните задачи раководител на комерција, покрај условите предвидени со Законот за работните односи, треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено висока комерцијална школа со над 5 години работно искуство во комерцијалните работи од кожарска гранка, или средна економска школа кожарска гранка или висококвалификуван работник од кожарска гранка со 8 години работно искуство во комерција, од кожарска гранка, или непотполна средна школа со над 10 години работно искуство од кои 5 години на раководно работно место во кожарска гранка.

Кандидатот за работните задачи шеф на сметководство, покрај условите предвидени со Законот за работните односи, треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено виша книговодствена школа со над 5 години работно искуство во книговодствени работи од кои 3 години на раководно работно место шеф на сметководство, или средна економска школа со над 8 години работно искуство во книговодство од кои 5 години на раководно работно место шеф на сметководство, или непотполна средна наобразба со над 10 години работно искуство во книговодствени работи од кои 8 години на раководно место шеф на сметководство.

Кандидатите да не се осудувани за кривично дело од член 511 од Законот за здружен труд, да поседуваат морално-политички квалитети и да имаат постигнато добри деловни резултати во работите во организациите во кои досега работеле.

Молбите со потребните документи за учество на овој конкурс да се доставуваат до Конкурсната комисија на Основната организација на здружениот труд „ПЛОД“ — Скопје.

Неблаговремени и некомплетни молби, Комисијата нема да ги земе во разгледување.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (47)

Собранието на општината Делчево

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на еден судија во Општинскиот суд Делчево

Кандидатот покрај општите услови од Законот за здружениот труд, треба да ги исполнува условите од член 74 на Законот за редовните судови.

Пријавите се доставуваат до Комисијата за избор и именувања на Собранието на општината Делчево, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетирани документи нема да бидат земени во разгледување.

СОДРЖИНА

Ст ана

107	Одлука за помилување на осудени лица	149
108	Одлука за измена и дополнување на Одлуката за составот и именување претседател и членови на Комисијата за претставки и поплаки на Претседателството на СРМ — — — — —	149
109	Одлука за утврдување на висината и динамиката на користење на средствата за компензација на Железничката транспортна организација — Скопје за 1979 година — — — — —	150
110	Одлука за давање на кредитни олеснувања на ОЗТ „Газела“ — индустрија за чевли и гумени производи — Скопје — — — — —	150
111	Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект — транспортен систем за транспорт на руда од рудникот Ржаново до топилицата „Фени“ на подрачјето на општината Кавадарци — — — — —	150
112	Упатство за пропишување на образецот на договорот за извршување на повремен или привремен работи и образецот на договорот за работа — — — — —	151
113	Упатство за начинот на изготвувањето на завршната сметка на буџетот на општината односно Републиката — — — — —	152
114	Упатство за изменување на Упатството за начинот на уплатувањето на задолжителниот заем за стабилизација на стопанството како и обликот и текстот на обврзниците — — — — —	156
115	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 76/78 од 6 јануари 1978 година — — — — —	156
116	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 87/78 од 21 декември 1978 година — — — — —	156
117	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 126/78 од 21 декември 1978 година — — — — —	158

Општествени договори и самоуправни спогодби

103. Договор за изменување на Општествениот договор за единствената емисија на административните и на судските марки 159

Општи акти на самоуправните интересни заедници**СКОПЈЕ**

104. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување стапки на придонесите на Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје за 1979 година 160

БЕРОВО

105. Одлука за утврдување на износот на помошта за спрема на новородено дете — 160
 106. Одлука за износот на надоместок на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита 160
 107. Одлука за висината и утврдување на основниците за пресметување на придонесот за здравствено осигурување и остварување на правата од здравственото осигурување на одделни категории осигуреници 161
 108. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурено лице — 161
 109. Одлука за стапката на придонесот од катастарскиот доход и пашалниот придонес по осигурено лице за здравствено осигурување на земјоделците за 1979 година 162
 110. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапките и тарифата на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебните придонеси за користење здравствена заштита во странство за 1979 година — 162

ВИТОЛА

111. Одлука за утврдување основници за пресметување и плаќање на придонеси за здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци — 162
 112. Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници — 163
 113. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1979 година — 164

ВИНИЦА

114. Одлука за висината на стапката на придонесот за станбена изградба за 1979 година 164

ГОСТИВАР

115. Одлука за правата на земјоделските осигуреници при користењето на здравствената заштита и за висината на учеството во трошоците на здравствена заштита — 165
 116. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за здравственото осигурување на работниците — 165

ТИТОВ ВЕЛЕС

117. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците за 1979 година 166

118. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците на подрачјето на општина Титов Велес за 1979 година — 166

119. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за подрачјето на општина Неготино за 1979 година — 167

120. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците за 1979 година — 167

НЕГОТИНО

121. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за подрачјето на општина Неготино за 1979 година — 167

122. Одлука за утврдување стапки на придонесите на СИЗ за образование и наука — Неготино — 168

123. Одлука за утврдување стапки на придонесите за Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата — Неготино за 1979 година — 168

124. Одлука за утврдување стапките на придонесот на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — 169

125. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница на физичката култура — Неготино — 169

126. Одлука за определување висината на стапките на придонесите на СИЗ на културата — Неготино — 169

127. Одлука за определување стапката на придонесот за вработување за 1979 година — 170

ОХРИД

128. Одлука за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци — 170

129. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1978 година, бр. 05-12531 и за 1979 година — 170

130. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за придонесите за здравствено осигурување на одредени категории лица вон работен однос, бр. 05-12534/77 — 171

ПРИЛЕП

131. Одлука за стапката и тарифата на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1979 година — 171

132. Одлука за височината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1979 година 172

133. Одлука за определување на основници за пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување на самостојните занаетчи, угостители, адвокати и превозници — 172

134. Одлука за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци — 173

135. Одлука за придонесите за здравствено осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници — 173

136. Одлука за височината на учеството на осигурените лица — земјоделци во трошоците за користење на здравствените услуги — 174

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

ви ги препорачува следните изданија:

1. ЗБИРКА**УСТАВ НА СФРЈ и
УСТАВ НА СРМ во една книга**

— Второ издание —

Цена 50 динари.

**2. ЗБИРКА НА НОВИТЕ КРИВИЧНИ ЗАКОНИ
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА**

со експозе

— Второ издание —

Цена 60 динари.

3. ЗБИРКА**ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**

Цена 62 динари.

4. ЗБИРКА**ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ**

со објаснувања и упатства за примена во практиката

Приготвил: Новак Марковски, пом. на републичкиот секретар за законодавство и организација

Рецензија и предговор: проф. д-р Владимир Митков и Милан Хорват.

Цена 100 динари.

**5. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА
ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ**

со објаснувања

Приготвил: Еврипид Ричковски, раководител на група во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.

Цена 85 динари.

6. ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ

со објаснувања

Приготвиле:

Миле Крцкоски и м-р Ванчо Проевски

Предговор: д-р Ѓорѓи Џаца, републички секретар за правосудство.

Цена 120 динари.

7. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ**ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ**

со обрасци и прилози

Цена 35 динари.

8. ЗБИРКА НА ЗАКОНИ**ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ**

Цена 30 динари.

**9. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО**

со судска практика и со предметен регистар

— Второ дополнето издание —

Приготвил: д-р Миле Хаџи Василев,
професор на Правниот факултет во Скопје.

Цена 65 динари.

**10. ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ
И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА**

од проф. д-р Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација.

Цена 200 динари.

11. УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ

од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје

Рецензија и предговор:

Проф. д-р Јован Ѓорѓевик

Цена 90 динари.

**12. ЗБИРКА НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ
ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА**

Приготвил: Мирослав Тодоровски

судија во Републичкиот совет за прекршоци

Цена —————

**13. ОПШТЕСТВЕН ПЛАН на СР Македонија
за периодот од 1976 до 1980 година**

— со основни пропорции за развојот на СР Македонија од 1976 до 1980 година

Цена 45 динари.

14. ЗБИРКА НА ОДЛУКИ

на Врховниот суд на Македонија

Цена 150 динари.

**15. ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА
НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА**

Цена 50 динари.

Порачки прима Службата за преплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје.

По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата веднаш се доставува заедно со сметка.